



IURIDICA PRIMA

Институт за правно-економски истражувања и едукација

Ви доставува

П О К А Н А

за учество на Меѓународната научна конференција
ТИКВЕШКИ ПРАВНИЧКИ ДЕНОВИ - 2025

**„РЕФОРМИ ВО ПРАВОТО:ПАТОКАЗ КОН
ПОДОБРА ИДНИНА“**

Место: хотел Парк & хотел Памела Коцепт Неготино

Датум: 30-ти Октомври 1-ви Ноември 2025

Рок на пријавување: 26–ти Октомври 2025

Рок за доставување апстракт: 24-ти Октомври 2025

Рок за целосен труд: 1-ви Мај 2026

П Р О Г Р А М А

30-ти Октомври 2025 (четврток)

Прв ден

14:00 Пристигнување на учесниците и сместување

17:30-18:00 Регистрација на учесниците и вовед во програмските активности на Конференцијата

18:00-18:30 **ПАНЕЛ 1: Реформи во трудовото право и синдикалното организирање-актуелни прашања и проблеми со колективните преговори**

Учесници:

*-Проф. д-р Лазар Јовевски, редовен професор на Правниот факултет Јустунијан Први во Скопје,
- Проф. д-р Ангел Ристов претседател на Унијата на синдикати во високото образование,
-Судија Зоран Јосифовски, Основен Суд Кавадарци,
-Адвокат Елена Коцевска Груевска
-М-р Илија Манасиев овластен помирувач и арбитер (модератор)*

18:30-19:00 *Дискусија и прашања*

20:00 – 21:00 Вечера (хотел Парк, хотел Памела Концепт)

21:00 – Организирана забава (хотел Парк)

31-ви Октомври 2025 (петок)

Втор ден

8:00-9:30 – Појадок

9:30-10:00 – Регистрација на учесниците

10:00-10:15 – Свечено отворање на Конференцијата

Добредојде и најава

Проф. д-р Ангел Ристов, Претседател на Институтот IURIDICA PRIMA

Свечено отворање и поздравни говори

Проф. д-р Биљана Тодорова, Декан на Правниот факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Проф. д-р Иван Илиќ, Продекан на Правниот факултет Универзитет во Ниш, Република Србија

Судија Николај Гунчев, Врховен административен суд, Република Бугарија

Работен дел на Конференцијата

10:15-10:45 **ПАНЕЛ 2: Реформи во административното право – новите законски прописи: Очекувања и предизвици за јавната администрација**

Учесници:

-проф. д-р Борче Давитковски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (во пензија)

-Николај Гунчев, Врховен административен суд, Република Бугарија

- адвокат Давор Димитров,

- судија

-претставници на општините,

- претставници од органите на управата

-проф. д-р Ангел Ристов (модератор)

10:45-11:15 *Дискусија и прашања*

11:15-11:45 **ПАНЕЛ 3: Реформи во кривичното право и казнената политика: Дали построгите казни ќе го намалат криминалот и**

корупцијата?

Учесници:

- Проф. д-р Александра Деановска Трендафилова, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (модератор),
- Проф. д-р Александра Груевска Дракуловски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
- Проф. д-р Ванда Божик, Свеучилиште во Загреб, Република Хрватска
- Судија
- Адвокат

11:45-12:15 Дискусија и прашања

12:15-12:35 – Кафе пауза

12:35-13:00 ПАНЕЛ 3: Реформи во граѓанското право – Дали е жива идеата за Граѓанскиот законик: Дали законодавецот ќе одговори на барањата на практичарите за надминување на проблемите со кои се соочуваат во пракса?

Учесници:

- Проф. д-р Дејан Мицковиќ, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје (модератор),
- Проф. д-р Новак Крстиќ, Правен факултет, Универзитет во Ниш, Република Србија
- Извршител Весна Деловска, претседател на Комората на извршители на РС Македонија
- Нотар Марјан Коцевски, претседател на Стучен совет на Нотарска комора на РС Македонија
- Судија,
- проф. д-р Ангел Ристов, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје)

13:00-13:30 Дискусија и прашања

13:30-14:30 ПАНЕЛ 5: БАРДОВИ ВО ПРАВОТО – презентација на трудови

- Проф. д-р Игор Камбовски, редовен професор, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Р. Македонија
- Проф. д-р Ивица Јосифовиќ, редовен професор, Правен факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип, Р. Македонија
- Европскиот Акт за вештачка интелегенција – една година подоцна**

Културолошки дел на Конференцијата

14:30-14:45 МИСТЕРИЈАТА НА ЗЛАТОТО

Проф. д-р Марјан Јованов, редовен професор на катедрата по Археологија на Филозофскиот факултет при УКИМ во Скопје:

14:45-15:45 Ручек

Културолошки дел на Конференцијата

14:30-15:30 Посета на Манастирот Свети Ѓорѓи, посета на 25-те манастирски извори, винската галерија и дегустација на ракија и вино

15:45-17:00 Организирана посета на Музејот на олдтајмери, Музејот на град Неготино и Винскиот музеј

17:00-20:00 Слободно време за прошетка низ Старата Неготинска чаршија

20:00 – Вечера (хотел Парк и хотел Памела Концепт)

21:00 – Организирана забава (Мексикански ресторан Ел Труко)

1-ви Ноември 2025 (сабота)

Трет ден

8:00-9:30 – Појадок

Работен дел на Конференцијата

10:00-11:50 – **ПАНЕЛ 6: Презентација на трудови**

11:50-12:00 – Заклучоци и доделување на сертификати

12:00-12:15 – Одјавување од хотелот

Културолошки дел на Конференцијата

12:15-14:00 – Организирана посета на Демиркаписката клисура, Музејот на град Демир Капија, Кралската винарија Кралица Марија и Винаријата Попова Кула со дегустација на вина.

Финансиски услови:

Котизација за автори со излагање: изнесува 4200 денари (70 еур) за коавтори 8000 (130 еур)

Котизацијата за учесници

- **учество за два дена:** изнесува 6200 денари (100 еур) по учесник.

- **учество за еден ден:** изнесува 4200 денари (70 еур) по учесник.

Институт ЈУРИДИКА ПРИМА

Димо Хаџи Димов 8/1-1 Скопје

Број на трансакциска сметка: 270-0711667501-73

ХАЛК Банка АД Скопје.

Напомена:

Учесниците кои ќе бидат сместени во друг хотел или апартмани или друго место, доколку сакаат да присуствуваат на организираниите вечери, за вечерата се пријавуваат и си доплаќаат на местото на вечерата.

Посетите на музеите во Неготино и Демир Капија, дегустацијата на вино и ракија во винариите и ручекот во Манастирот „Св. Ѓорѓи“ објавувањето на трудовите во Зборник достапен на базата на EBSCO ги покрива организаторот.

Сместувањето во хотелите е на трошок на учесниците на Конференцијата. Резервациите во хотелите ги прават самите учесници на посочените контакт телефони и емаил адреси.

Хотел Парк Неготино

Ноќевање со доручек и вечера 1/1 - 4100 денари (70 еур) со вклучени такси

Резервации: phone +389 (0) 77 60 22 22

Fax +389 (0) 43 370 960

contact@hotelparknegotino.com

www.hotelparknegotino.com

Памела Концепт Хотел

Ноќевање со доручек и вечера 1/1 - 4100 денари (70 еур) со вклучени такси

Резервации: phone +389 (0) 76 337 750

Fax +389 (0) 43 361 105

www.hotelpamela.mk

info@pamela.mk

Подетални информации за програмата и пријавување

тел. 077 533 121

* e-mail: iuridicaprima@gmail.com

* facebook: iuridica prima * iuridicaprima.mk